



ГРАД СКОПЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ: Група Советници

ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА
за изменување и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници на
подрачјето на градот Скопје

Скопје, јули 2022 год.

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ број 5/02) и членовите 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/19 и 67/22) Советот на Град Скопје на _____ седница, одржана на _____, донесе

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на градот Скопје

Член 1

Во Одлуката за авто - такси превоз на патници на подрачјето на градот Скопје („Службен гласник на Град Скопје бр.13/10, 15/10, 4/11, 10/11, 6/12, 2/14, 7/14, 16/18 и 1/20) Членот 15 се менува гласи: Тарифите за вршење на авто - такси превоз во рамките на подрачјето на градот Скопје како и кон друга општина се утврдуваат со пресметување на цената на превозот во рамките на три тарифи. Секоја тарифа за пресметување на цената на превозот опфаќа износи за

- старт (почеток) на превоз
- секој изминат километар
- чекање во место (за еден час)

Член 2

Членот 16 став 1 се менува и гласи:

(1) Цената на превозот за вршење на авто - такси превоз во рамките на подрачјето на градот Скопје како и кон друга општина се утврдува на следниот начин:

Тарифа 1: - старт (почеток) на превоз.....40,00 денари

- секој изминат километар25,00 денари
- чекање во место за еден час.....300,00 денари

Тарифа 2: - старт (почеток) на превоз50,00 денари

- секој изминат километар30,00 денари
- чекање во место за еден час.....420,00 денари

Тарифа 3: - старт (почеток) на превоз60,00 денари

- секој изминат километар35,00 денари

- чекање во место во еден час.....420,00 денари

Член 3


Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Град Скопје“.

Број 08-С О В Е Т Н А Г Р А Д С К О П Ј Е

_____2022година П Р Е Т С Е Д А Т Е Л

Скопје

Трајко Славески



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Правен основ за донесување на предложената одлука е членот 36 од Законот за локалната самоуправа, според кој Советот на Град Скопје има надлежност за донесување на одлуки, како и членовите 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16 и 140/18), според кој Советот на Град Скопје со акт ги утврдува условите во врска со вршењето на авто такси превозот на патници.

Причина за пристапување кон предложените измени на постојната одлука е зголемувањето на цената на горивата како и официјални барања доставени до Град Скопје од страна на такси компании и здруженија. Доставени се како предлог три тарифи кои се усогласени и прифатени од страна на Асоцијацијата на легални таксисти, Синдикатот на таксисти и Групацијата на такси превозници. Предлогот на три тарифи има за цел истите да бидат во функција на подолгорочен период при што е применет систем на рамки со урамнување на опсегот на цената на горивата чија променливост нема да бара чести промени на одлуката со која тие се регулираат, а вооедно такси компаниите нема финасиски да се оптеретат со често баждарење на таксиметрите. Цените во предложените тарифи се оптимизирани со цените на горивата при што во предвид се земени и пазарната моќ на корисниците на услугите, пазарните услови, општата економска состојба на државата како и финансиската исплатливост во дејноста.

Од претходно наведеното, се предлага Советот на Град Скопје да ја донесе предложената Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на градот Скопје

